



**АГЕНДА**

за работилница на тема:

**„ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА И ПРОБЛЕМИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР, ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПРОПИСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ВО ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЈАВНИОТ СЕКТОР – СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 2023 ГОД“**

Место на одржување: хотел „Романтик“ – Велес, 24 Август 2022 година

Предавач: Југослав Ѓорѓиевски

09.30 – 10.00	Регистрација на учесниците
10.00 – 10.10	Отворање на работилницата
10.10 – 11.30	<p><b>Сесија 1</b></p> <p><b>Подготовка на функционална анализа и на актите за внатрешна организација и систематизација</b></p> <p>Институции на јавниот сектор и класификација на вработените во јавниот сектор</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Регистар на вработените во јавниот сектор</li><li>○ Видови на вработување и мобилност</li><li>○ Функционална анализа</li><li>○ Акти за внатрешна организација и систематизација, форма, содржина и начин на подготовка</li><li>○ Подготовка на колективни договори</li></ul>
11.30 – 12.15	Пауза
12.15 – 13.30	<p><b>Сесија 2</b></p> <p><b>Примена на Методологијата за планирање на вработувањата во институциите на јавниот сектор</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Подготовка на Предлог / Годишниот план за вработување / унапредување / како составен дел на Предлог буџетското барање за 2023 година за буџетските корисници од Буџетот на РСМ;</li><li>○ Доставување на Годишниот план за вработување / унапредување до надлежните органи;</li><li>○ Подготовка на извештаи за реализација на годишните планови за вработување</li></ul>
13.30 – 14.00	Пауза
14.00 – 15.15	<p><b>Сесија 3</b></p> <p><b>Примена на Законот за административни службеници</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Општи и посебни услови за вработување на административните службеници</li><li>○ Постапка за вработување на административни службеници</li><li>○ Постапка за управување со ефектот на вработените</li><li>○ Дисциплинска постапка и постапка за материјална одговорност</li></ul>
15.15 – 15.30	<b>Дискусија и разгледување на практичните проблеми со кои се соочуваат институциите во примената на законите</b>